

КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Третман на дентогени апсцеси и флегмони во лицево-влична и вратна регија

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА ПАЦИЕНТ
Датум на раѓање
ЕМБГ

Очекувано траење на лекувањето _____ денови

Датум на прием _____

Датум на отпуст _____

Одговорен лекар _____

Одговорна сестра _____

	ДА	НЕ	ПОТПИС
АМБУЛАНТЕН ПРИЕМ			
Евидентиран прием на болниот	ЗА	ЗА	
Прием на болниот во амбуланта	МС	МС	
Анамнеза и клинички преглед	ДР	ДР	
Запознавање со целите и текот на лекувањето и обемот на испитувањата	ДР	ДР	
Објаснување на протоколот на третманот на пациентот	ДР	ДР	
Дијагноза и запис за прием на болен со терапија со потпис и температурна листа	ДР	ДР	
Амбулантски третман	ДР	ДР	
Анестезиолошки преглед за интервенции во ОЕТА	АНЕСТ	АНЕСТ	
ПРИЕМ ВО СТАЦИОНАР			
Евидентиран прием на болниот на оддел	ЗА	ЗА	
Стандард за МС-прием на болниот на оддел	МС	МС	
Стандард за болничар- прием на болниот	БОЛ	БОЛ	
Протокол-преглед по прием на оддел	ДР	ДР	
Оформување на историја на болеста	ДР	ДР	
Протокол-дијагностички процедури	ДР	ДР	
Протокол- терапија	ДР	ДР	
Потпишување изјава за согласност за третман (ја потпишува старателот за малолетно дете)	ДР	ДР	
Извршување на Ртг дијагностички процедури		ТЕХН	
Проверка на резултати за припрема во ОЕТА*		АНЕСТ	
Запознавање со анестезијата	АНЕСТ	АНЕСТ	
Потпишување согласност за анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	

Стандард за бол. – подготовка на болниот	БОЛ	БОЛ	
Стандард за МС-администрација на ординирана терапија	МС	МС	
* проверка на готови резултати од ККС, хемостаза, Ртг- пулмо, ЕКГ и доколку е потребно дополнителна терапија за припрема за интервенција во ОЕТА	АНЕСТ	АНЕСТ	
ОПЕРАТИВЕН ДЕН			
Интервенција во локална анестезија			
Проценка на лабораториски анализи и Ртг дијагностички наоди	ДР	ДР	
Протокол-интервенција во локална анестезија	ДР	ДР	
Стандард за МС-учество при хир. интервенција	МС	МС	
Преместување на пациентот на оддел	БОЛ	БОЛ	
Интервенција во општа анестезија			
Анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Стандард за болничар - учество при анестезија	БОЛ	БОЛ	
Протокол-интервенција во општа анестезија	ДР	ДР	
Учество на инструментарка при анестезија	МС	МС	
Учество на операција – прв асистент	ДР	ДР	
Учество на операција – втор асистент	ДР	ДР	
Стандард за бол - учество при операција	БОЛ	БОЛ	
Стандард за МС - надзор при будење	МС	МС	
Оцена на состојбата по анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Преместување на пациентот на оддел	БОЛ	БОЛ	
ПО ЗАВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА			
Стандард за третман на болниот со апсцес и флегмона (редовни тоалети и преврски, и промена на дрен)	ДР	ДР	
Клинички преглед	ДР	ДР	
ЗАКЛУЧОК ЗА ЛЕКУВАЊЕТО			
Протокол-оцена на лекувањето	ДР	ДР	
Протокол-конечни упатства за болниот по испишување	ДР	ДР	
Административно отпуштање на болниот	ЗА	ЗА	
Архивирање на здравствена документација	ЗА	ЗА	

Легенда: **ДР** -лекар специјалист; **АНЕСТ** - лекар анестезиолог; **МС**- медицинска сестра;
ТЕХН - виш ртг техничар; **БОЛ** - болничар; **ЗА** - здравствен администратор

Датум и час	НАСТАНИ КОИ ОТСТАПУВААТ ОД КЛИНИЧКАТА ПАТЕКА	Потпис	Датум и час на превземена активност

Дневните активности се евидентирани во температурната листа и терапевтската листа
Медицинските случување кои отстапуваат од клиничката патека се:

- сите дополнителни дијагностички иследувања кои не ги предвидува протоколот или консултација со други специјалисти
- вонредни состојби кои се појавуваат во процесот на заздравување
- несакани ефекти од терапија

Протокол-преглед по прием на оддел
Анамнеза и статус
Преглед на Ртг иследувања
По потреба ККС
Појаснувања на пациентот, како се третира болеста

Протокол-дијагностички процедури
Ртг ортопантомограм или Ртг параназални по Хирц

По потреба лабораториски анализи, брис за биограм и антибиограм

Протокол- извршување на планот на терапијата

трепанација на заби причинители / екстракција на заби причинители, најчесто придружена со екстраорална или интраорална инцизија со воспоставување дренажа (при инцизија во локална анестезија се применува локална инфилтративна анестезија)

Интервенција во општа анестезија –според протокол

Стандард за МС-администрација на ординирана терапија

и.в. инфузии (администрација на антибиотска терапија, физиолошки р-р, р-р декстроза, аналгетици, антипиретици, локални облоги од надвор, тоалета на усна шуплина)

Протокол-конечни упатства за болниот по испишување

Отпусно писмо, Прилог кон отпусно писмо

Усмени и писмени совети за терапија, домашна нега и исхрана

Договор за амбулантни контролни прегледи

Упатување на болниот за понатамошен третман на други клиника